

Здружение Хуманост

Годишен извештај 2016

2016

Постоењето на Здружение ХУМАНОСТ е иницирано од група граѓани, сегашни членови на Здружението, врз основа на идентичноста на нивните уверувања и хуманитарни погледи во однос на постоењето на потребата за лицата кои се изложени на ризик од осиромашување и општествено исклучување да ги добијат потребните можности и ресурси за целосно учество во економскиот, општествениот и културниот живот и за уживање на стандардните услови за живеење и социјална сигурност кои се сметаат за нормални во општеството во кое живеат. Ние ќе им овозможим нивно поголемо учество во процесот на донесување на одлуки кои влијаат врз нивниот живот и пристапот фундаменталните права.



ХУМАНОСТ

Визија

Поголема социјална интеграција на лицата во социјален ризик.

Мисија

Унапредување на условите за подобар и поквалитетен живот на лицата во социјален ризик.

Стратешки цели 2016-2020:

Стратешка цел 1: Развивање на формите на вонинституционални социјална заштита на стари и изнеможнати лица.

- Стратешка цел 2: Едукација на асистенти за нега на стари лица во домашни услови*
- Стратешка цел 3: Креирање на политики за лицата во социјален ризик*
- Стратешка цел 4: Јакнење на капацитетите на младите*
- Стратешка цел 5: Промовирање на социјално претприемништво*
- Стратешка цел 6: Вмрежување на Хуманост*

Општи цели:

- Изготвување на анализа за конкретниот начин за унапредување на условите за грижата кон старите и изнеможнати лица*
- Обуки за сертифицирање на асистенти за нега на старите лица во домашни услови*
- Организирање на обуки за лицата во социјален ризик и нивно активно учество*
- Активно учество на лицата во социјален ризик во креирање на политики на локално и национално ниво*
- Партиципативност на младите во процесот на креирање на политики на локално и национално ниво од кои се директно засегнати*
- Учество на младите во Европските образовни програми и мобилност*
- Промовирање на важноста и можноста на социјалното претприемништво*
- Вмрежување на Хуманост во национални и меѓународни мрежи*

Структура на Хуманост

Собрание

Највисок орган на Здружението Хуманост е собранието и го сочинуваат сите членови на Здружението, односно нивни овластени застапници доколку членови на Здружението се правни лица. Собранието ги поставува насоките за сите политики на Хуманост и ги усвојува финансиските планови, програми, стратешки цели и извештаи.

Претседател

Претседателот е задолжен за претставување и застапување на Хуманост на надворешни средби и во целокупниот правен промет со трети лица.

Претседател на Хуманост е Димитар Павловски

Управен одбор

Управниот одбор на Хуманост е составен од три члена кои ги избира Собранието за период од две години. Управниот одбор ги спроведува заедничките политики и ставови утврдени од Собранието, одлучува за стекнување и располагање со средства на Хуманост, подготовка на годишна програма, прием на нови членки и е одговорен за спроведување на сите проектни активности на Хуманост.

Членови на Управен одбор се:

Димитар Павловски

Маријана Андриќ

Благица Галева

Надзорен одбор

Тело составено од три члена, одговорно за следење на ненаменско трошење на средствата и увид во целокупното финасиско работење на Хуманост.

Членови на Надозрен одбор се:

Силвана Ончева

Александра Арсовска Белчовска

Мирјана Пешиќ

Извршна канцеларија

Извршната канцеларија е седиштето на Здружението и вработените лица кои ги координираат активностите на Хуманост, спроведуваат административно-технички работи одржуваат контакти со членовите, учествуваат во подготовка на стратегии, работни и финансиски планови.

- Сашко Јованов-Програмски директор*
- Весна Лазоровска- Секретар*
- Емилија Робановск -Проектен координатор*

Сектори

За успешна работ и остварување на визијата, мисијата и целите на здружението се формирани следните сектори:

- Сектор за психо-социјална поддршка*
- Сектор за медицинска нега и помош*
- Сектор за нега во домашни услови*
- Сектор за едукација*
- Сектор за млади*
- Сектор за креирање на политики*

Одговорно лице: Сашко Јованов –Програмски директор

Превземај акција за социјална инклузија за старите лица (Тековен проект 2016-2019)



Проектот е финансиран од Европската унија

Подобрување на капацитетите на граѓанските организации и нивно вклучување во процесите на креирање на политики и донесување одлуки за социјално вклучување на старите лица во земјите од Западен Балкан на национално и регионално ниво има за цел регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“.

Проектот е финансиран од Европската унија и ќе се имплементира во следните три години во Македонија, Алабанија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина.

Во Македонија носител на проектот се Црвениот крст на Република Македонија и здружението Хуманост.

Реализиран проект во 2016 година

Мониторинг на акциски планови од локалните стратегии на општина Центар

Поддржано од



За проектот:

Целта на овој мониторинг е во коорелација со самиот процес на изработка на оваа стратегија односно сеопфатниот пристап и активно учество на граѓанските организации кој дадоа свој придонес во изработката на стратегијата и воедно истите треба да извршат мониторинг на спроведување на оваа стратегија. Со овој парципативен процес граѓанските организации ќе бидат коректив за елиминирање на недоследностите кои се направени од страна на локалната самоуправа, а ќе бидат во коорелација со бенефитот и задоволството на граѓаните од оваа општина.

Област на мониторинг: Социјална заштита

Времетраење на активноста: 4 месеци

Проектот е поддржан од Фондацијата отворено општество Македонија

Планирање на семејство и здрава бременост

Поддржано од



Општина
Центар

Хуманост со поддршка на општина Центар преку Секторите за едукација и медицинска нега и помош започнува со едукативна работилница за планирање на семејство и здрава бременост.

Целта на едукативната работилница е зголемување на степенот на едукација и информираност на граѓаните во општина Центар во врска со започнување и одржување на здрава бременост и правилна грижа и нега на детото по породувањето.

Едукативната работилница се сосоти од шест тематски предавања (преку теоретски дел) со времетраење од 4 месеци. Предавањата ќе ги одржат стручни лица со долгогодишно научно и практично искуство

од областа, членови и експерти во нашето здружение, а на сите учесници ќе им бидат доделени соодветни потврди за присуство на едукативната работилница.

Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа

Поддржано од



ИРИС Мрежата за подобрување на социјалните услуги во ЈИЕ

Здружението Хуманост од Април до Октомври 2016 година е дел од програмата за менторство “Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа“ во доменот на на проектот “Подобрување на социјалните услуги во Југоисточна Европа, преку зајакнување на националните и регионалните ИРИС мрежи ”

Асистенти за нега на стари лица во домашни услови

Поддржано од



Здружението Хуманост во периодот од Април до Јули 2016 година, ќе ја спроведе обуката „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“ од верифицираната програма во Скопје. Обуката е финасиски поддржана од општина Центар. 10 учесници, кој се дел од оваа обука ќе се стекнат со сертификирани професионални вештини за нега на стари и изнеможани лица во домашни услови.

Програмата е верифицирана од страна на Центарот за образование на возрасни со Решение број 09-218/4 и од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија со Решение број 11-6903/4

Реализирани активности 2016

Младински размени реализирани во периодот Мај- Декември 2016

- Bonzai (17.11-26.11.2016) Аксакоса Turkey*
- Move Your Body (16.09-24.09.2016) Izmir, Turkey*
- Reade for a Bright Future (03.09-10.09.2016) Karabuk, Turkey*
- Effective Multicultural Team (26.08-03.09.2016) Акасока, Turkey*
- Lets Hag Each Other (1.08-07.08.2016) Акаскока, Turkey*
- My Future (18.07-25.07.2016) Vidin, Bulgaria*
- Somebody told Yoga (07.07-14.07.2016) Bolu, Turkey*
- Right to be Me (25.06-06.07.2016) Helsinki, Finland*

Превземени мерки и активности од страна на граѓанските организации во рамки на (MIPPA/RIS)-финализирање на извештајот од граѓанските организации

Втора работилница

На 31 октомври 2016 година во Холидеј Ин, се одржа и втората работилница за членките на ИнклузиваМ за придонесот на граѓанскиот сектор во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS) 2002. На оваа работилница се разгледаа превземени мерки и активности од страна на организациите членки на ИнклузиваМ во рамки на (MIPPA/RIS)- и се финализираа истите пред да се достават до националниот координатор за подготовка на извештајот од Македонија. Хуманост го подготви својот извештај за превземените мерки и активности. Настанот беше поддржан од УНФПА.

Подготовка на извештај за имплементација на MIPAA/RIS

Хуманост како координатор на мрежата ИнклузиваМ во соработка со Црвениот крст на РМ и UNFPA на 13 Октомври 2016 година (четврток), со почеток од 11,00 часот во хотелот Холидеј Ин организараа работилница за придонесот на граѓанскиот сектор во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS)2002- Подготовка на извештај за имплементација на (MIPAA/RIS)

Целта на оваа работилница беше да се разгледа придонесот на граѓанскиот сектор во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS)2002- Подготовка на извештај за имплементација на (MIPAA/RIS).

Обука на членките на мрежата ИнклузиваМ за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување

Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, од 14 до 16 септември 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга одржаа Работилница за обезбедување на знаење за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување

Одржан Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица

Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, од 1 до 3 јуни 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга одржаа Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица. Целта на националниот состанокот беше да се подготви тригодишен стратешки план за работа на мрежата.

Финасиски извештај

Биланс на приходи и расходи во период од 01.01.2016 до 31.12.2016

Р.бр.	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	I.Расходи:Материјални расходи,услуги и амортизација (202 до 210)	201	1457642	666277
1	Потрошени материјали	202	33689	11880
2	Потрошена енергија	203		4782
3	Други услуги	204	727531	540885
4	Превозни-транспортни услуги	205	193630	87017
5	Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација	206	13851	1345
6	Амортизација	207	25460	20368
7	Набавна вредност на продадени материјали,стоки и услуги	208		
8	Наемнини	209		
9	Други материјални расходи	210	463481	

	<i>Други расходи (212 до 221)</i>	211	70710	403867
10	<i>Провизија за платниот промет</i>	212	29223	15003
11	<i>Камата за кредити и заеми</i>	213	194	
12	<i>Премии за осигурување</i>	214	7800	
13	<i>Дневници за службено патување и патни трошоци</i>	215	27400	60000
14	<i>Надомостоци на трошоците на работниците и граѓаните</i>	216		
15	<i>Негативни курсни разлики</i>	217		
16	<i>Членарини</i>	218		
17	<i>Други расходи</i>	219	6093	328864
18	<i>Издатоци за меѓународна соработка</i>	220		
19	<i>Преносни средства</i>	221		
	<i>Капитални и други средства(223+224+225)</i>	222		
20	<i>а) Средства за градежни објекти</i>	223		

21	б) Средства за опрема	224		
22	в) Други капитални средства	225		
	Помошти донации и други давачки(227+228+229)	226		
23	а) Помошти, донации и други давања на правни субјекти	227		
24	б) Надомести и помошти на физички лица	228		
25	в) Други помошти и давања			
	Плати и надомест на плати (231+232)	230	565560	671160
26	а) Вкалкулирани плати	231	565560	671160
27	б) Вкалкулирани надомести	232		
28	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233		
29	Вонредни расходи	234		
	Вкупно расходи (201+211+222+226+230+233+234)	235	2093912	1741304
30	Остварен вишок на приходи-добивкапо оданочувањето(236-237)	236	391484	
31	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237	49635	121

32	<i>Остварен нето вишок-добивка по оданочувањето (236-237)</i>	238	341849	
33	<i>Вкупно (235+236) или (23+237) ако 237>236=252</i>	239	2485396	1741425
	<i>Приходи од продажба на производи,стоки и услуги (241+241)</i>	240	2485396	1741425
34	<i>Приходи од продажба на производи и стоки</i>	241		
35	<i>Производи од услуги</i>	242	346060	571500
36	<i>Приходи од камати позитивни курсни разлики</i>	243		
37	<i>Приходи од членарини,подароци,донации и приходи од други извори</i>	244	2139336	990984
38	<i>Приходи од кирии и закупнини</i>	245		
39	<i>Сопствени приходи</i>	246		
40	<i>Други приходи</i>	247		
41	<i>Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година</i>	248		
42	<i>Вонредни приходи</i>	249		
	<i>Вкупни приходи (240+243+244+245+246+247+248+249)</i>	250	2485396	1562484
43	<i>Непокриени расходи (235-250)</i>	251		
	<i>Вкупно(250+251)=239</i>	252	2485396	1741425